


# Zbornik radova

**Naučni skup**

RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA  
U TEORIJI I PRAKSI

Banja Luka College  
**24.05.2024.**

**Godina 6. Broj 6**



NAUČNI SKUP

Računovodstvo i revizija  
u teoriji i praksi

**ISSN 2637-272X**



ZBORNIK RADOVA  
CONFERENCE PROCEEDINGS

Računovodstvo i revizija u teoriji i praksi  
Accounting and audit in theory and practice

ISSN 2637 - 272X

Banja Luka College  
Besjeda  
Banja Luka, 2024.

Zbornik radova  
Računovodstvo i revizija u teoriji i praksi

Conference Proceedings  
Accounting and audit in theory and practice

**Izdavač/Publisher:**  
Banja Luka College  
Besjeda Banja Luka

**Za izdavača/For publisher:**  
prof. dr Svetlana Dušanić Gačić  
Danilo Novaković

**Urednik zbornika/Editors in chief:**  
prof. dr Zorana Agić

**Recenzenti:**  
prof. dr Snežana Knežević  
prof. dr Marija Magdinčeva – Šopova  
prof. dr Jasmina Starc  
prof. dr Biljana Petrevska  
prof. dr Nenad Novaković  
prof. dr Dragan Cvetković  
prof. dr Milijana Novović Burić  
prof. dr Svetlana Dušanić Gačić  
prof. dr Aleksandra Mitrović  
prof. dr Erdin Hasanbegović  
prof. dr Semina Škandro  
prof. dr Zorana Agić  
doc. dr Malči Grivec  
doc. dr Mirjana Milovanović  
dr Adriana Galant  
dr Dragana Nikolić

**Lektor/Lector:**  
mr Vesna Đurović

ISSN 2637 - 272X

Tiraž: 200 komada

Copyright © BLC 2024.

Naučni skup  
„Računovodstvo i revizija  
u teoriji i praksi“

# ZBORNIK RADOVA

Scientific Conference  
“Accounting and audit  
in theory and practice“

## CONFERENCE PROCEEDINGS

24. maj 2024. godine

**BLC**  Besjeda

Banja Luka College  
Besjeda  
Banja Luka, 2024.

Naučni skup  
Računovodstvo i revizija u teoriji i praksi

Scientific Conference  
Accounting and audit in theory and practice

**Naučni odbor/Scientific Board:**

prof. dr Snežana Knežević  
prof. dr Marija Magdinčeva – Šopova  
prof. dr Jasmina Starc  
prof. dr Biljana Petrevska  
prof. dr Inga Koryagina Anatolieva  
prof. dr Olga Tarasova  
prof. dr Svetlana Dušanić Gačić  
prof. dr Aleksandra Mitrović  
prof. dr Milijana Novović Burić  
prof. dr Dragan Cvetković  
prof. dr Erdin Hasanbegović  
prof. dr Semina Škandro  
prof. dr Zorana Agić  
doc. dr Malči Grivec  
dr Adriana Galant  
dr Dragana Nikolić

**Organizacioni odbor/Organizational Board:**

prof. dr Nenad Novaković  
prof. dr Zorana Agić  
doc. dr Mirjana Milovanović  
doc. dr Nikola Novaković  
Branislav Ivanković  
Đulka Simišić

# SADRŽAJ

## KREIRANJE I DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA U REPUBLICI SRBIJI PRIMENOM POSEBNOG INFORMACIONOG SISTEMA

*Tanja Janaćković, Dragana Nikolić.....* 9

## МАКЕДОНСКИОТ СЛУЧАЈ НА ПОЛИТИКИ ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ФИНАНСИСКОТО ИЗВЕСТУВАЊЕ

*Marija Magdinčeva-Шопова, Aneta Stoјановска-Стеванова,  
Неда Петроска-Ангеловска.....* 23

## ZNAČAJ DIGITALIZACIJE U POSLOVANJU TRANSPORTNO-ŠPEDITERSKIH PREDUZEĆA U AKTUELnim USLOVIMA

*Marko Janaćković, Jelena Radivojević.....* 31

## ZNAČAJ NEFINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA ZA POSLOVANJE SAVREMENOG PREDUZEĆA

*Dragana Nikolić, Tanja Janaćković.....* 51

## ULOGA GREEN KONTROLINGA U KREIRANJU ESG IZVEŠTAJA

*Kosana Vićentijević.....* 67

## ZNAČAJ FINANSIJSKIH MODELA MERENJA PERFORMANSI ZA USPEŠNO UPRAVLJANJE PREDUZEĆEM

*Dragan Cvetković, Andelka Aničić, Dragoljub Simonović, Jasmina  
Paunović.....* 77

## APPLICATION OF FF-WASPAS AND WASPAS METHODS IN THE EVALUATION OF TRADE PERFORMANCE IN SERBIA

*Radojko Lukić .....* 95

EVALUATION OF THE PROFITABILITY OF TRADE IN  
SERBIA BASED ON THE CRADIS METHOD

*Radojko Lukić* ..... 119

OCENA FINANSIJSKE STABILNOSTI POLJOPRIVREDNIH  
PREDUZEĆA U REPUBLICI SRBIJI: PRIMENA TAFFLER-  
OVOG MODELA

*Aleksandra Mitrović\*, Marko Milašinović, Snežana Knežević* ..... 135

POZITIVAN REZULTAT POSLOVANJA KAO PREDUSLOV  
OSTVARENJA DUGOROČNE STABILNOSTI U  
POLJOPRIVREDNOM SEKTORU REPUBLIKE SRBIJE

*Milena Stojić, Biljana Pejović* ..... 145

POREZNI IZDACI I EFIKASNOST POREZA NA DODANU  
VRIJEDNOST U BOSNI I HERCEGOVINI

*Jozo Piljić* ..... 157

OPOREZIVANJE DOBITI PREMA MEĐUNARODnim  
UGOVORIMA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG  
OPOREZIVANJA

*Ankica Čanić, Azira Osmanović* ..... 173

REVIDIRANJE JAVNIH FINANC

*Urška Ambrožič, Malči Grivec* ..... 185

FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO I SIGNALI ZA  
POTENCIJALNE FINANSIJSKE PREVARA

*Denis Šundrić, Erdin Hasanbegović, Semina Škandro* ..... 197

POTREBE ZA JAČANJEM ULOGE FORENZIČKOG  
RAČUNOVODSTVA U SAVREMENIM POSLOVNIM  
SISTEMIMA U CILJU BRZOG OTKRIVANJA PREVARA

*Ana Anufrijev* ..... 205

UTICAJ INTERNE REVIZIJE U PROCESU UPRAVLJANJA  
RIZICIMA U ORGANIZACIJI

*Azira Osmanović, Damir Šarić, Ankica Čanić* ..... 219

ZNAČAJ OBUKA I RAZVOJA ZAPOSLENIH ZA USPEH  
PREDUZEĆA U SAVREMENIM USLOVIMA  
POSLOVANJA

*Jelena Radivojević, Marko Janačković*, ..... 231

# МАКЕДОНСКИОТ СЛУЧАЈ НА ПОЛИТИКИ ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ФИНАНСИСКОТО ИЗВЕСТУВАЊЕ

Марија Магдинчева-Шопова<sup>1</sup>, Анета Стојановска-Стеванова<sup>2</sup>, Неда Петроска-Ангеловска<sup>3</sup>

## САЖЕТАК

*Користењето на придобивките од дигитализацијата е заложба на сите деловни субјекти и државни институции како регулатори на бизнис работењето. Преку процесот на дигитална трансформација се олеснуваат деловните активности кои ги извршуваат претпријатијата и се подобруваат услугите кои ги извршуваат државните институции. Во согласност со законската регулатива на Република Северна Македонија, правните лица имаат обврска да водат сметководство и билансните шеми да ги достават до Регистарот за годишни сметки при Централниот Регистар. Електронското поднесување на годишна сметка се врши преку системите на Централниот регистар. Предметот на истражување во рамки на овој труд е фокусиран кон истражување и анализа на имплементираните политики за дигитална трансформација на процесот на доставување на финансиските извештаи од страна на деловните субјекти во Р.С. Македонија. Истражувањето ќе биде спроведено со примена на методите на анализа, компарација и дескриптивниот метод при што фокусот на истражувањето ќе биде насочен кон согледување на предусловите за имплементирање на процесот на дигитално доставување на финансиските извештаи до институцијата Централен регистар. Добиените сознанија од спроведеното истражување, ќе бидат објаснети во заклучокот од трудот.*

<sup>1</sup> проф. др Марија Магдинчева-Шопова, Факултет за туризам и бизнис логистика, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, e-mail: marija.magdinceva@ugd.edu.mk

<sup>2</sup> доц. др Анета Стојановска-Стеванова, Факултет за туризам и бизнис логистика, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, e-mail: aneta.stojanovska@ugd.edu.mk

<sup>3</sup> проф. др Неда Петроска-Ангеловска, Економски институт, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“, Скопје, e-mail: neda@ek-inst.ukim.edu.mk

**Кључни зборови:** финансиски извештаи, законска регулатива, сметководство, претпријатија, дигитализација.

## ABSTRACT

*Utilizing the benefits of digitization is a commitment for all business entities and government institutions as regulators of business operations. The process of digital transformation facilitates business activities carried out by enterprises and enhances the services provided by government institutions. By the legal regulations of the Republic of North Macedonia, legal entities are obligated to keep accounting records and submit balance sheets to the Central Register for Annual Financial Statements. The electronic submission of annual financial statements is done through the systems of the Central Register. The subject of research within the framework of this paper is focused on exploring and analyzing the implemented policies for the digital transformation of the process of delivering financial reports by business entities in the Republic of North Macedonia. The research will be conducted using methods of analysis, comparison, and descriptive methods, with the focus of the research directed towards examining the prerequisites for implementing the process of digitally delivering financial reports to the institution, the Central Register. The findings from the conducted research will be explained in the conclusion of the paper.*

**KEY WORDS:** *financial reports, legal regulations, accounting, enterprises, digitization.*

## ВОВЕД

Во услови на забрзан развој на технологијата и пренос на информациите, преку процесот на дигитализација се овозможува висок степен на флексибилност во работата и брз пренос на податоците, што придонесува за точна, брза и навремена изработка на финансиските извештаи. Според Американската асоцијација на сметководители, сметководството претставува процес на идентификување, мерење (вреднување) и размена (комуницирање) на економски информации, кој ќе овозможи донесување одлуки од страна на корисниците на информации (American Accounting Association, 1966). Финансиските извештаи претставуваат универзално прифатено средство за анализа на работењето на одреден ентитет. По завршување на процесот на евидентирање на настаните во дневник за книжење и главна книга во одреден пресметковниот период се пристапува кон процесот на изработка на финансиски извештаи или биланси (Магдинчева-Шопова, 2024). Изготвувањето на соодветни извештаи за финансиското работење на одреден деловен субјект или ентитет претставува процес на финансиско известување. Финансиското известување треба да обезбеди информации кои се корисни за сегашните

и потенцијални инвеститори, вложувачи на капитал, кредитори и други доверители и корисници при нивното одлучување за рационално инвестирање, кредитирање и сл (Porton & Norton, 1995). Евидентирањето на сметководствените настани, водењето на сметководството, деловната евиденција, деловните книги и обработката на податоците, е уредено со Законот за вршење сметководствени работи. Финансиските извештаи (билинсите) се изработуваат во автоматизиран процес на пренос на податоци кои се запишани во дневникот за книжење и сметките од главната книга во дигитална форма. Овие извештаи ја покажуваат состојбата на сите средства, изворите на средства, како и приходите и расходите во збирна и прегледна форма. За презентирање на информациите во финансиски извештаи се применува заеднички сет од принципи за вреднување на сметководствените настани (Horngren, Sandem, Eliot, 2002). Генерирањето на финансиските извештаи во електронска форма се овозможува преку сметководствено-информативниот систем на претпријатијата кој претставува поврзан и интегриран систем со останатите системи и функции на ниво на претпријатие. Сметководствениот информационен систем претставува потсистем во управувачкиот информативен систем (Томовски, 1996). Овој систем обезбедува информациска поддршка за претпријатијата која е неопходна за генерирање на потребните информации. Информациите добиени од сметководствено-информативниот систем, покрај за одлучување се користат и за планирање, контролирање и регулирање на целокупното работење на деловниот систем (Колева, 2021). Финансиските извештаи задолжително ги изготвуваат сите деловни ентитети, вклучително и непрофитните и буџетските организации. Секое претпријатие кое извршува одредена деловна активност има обврска да води евиденција според соодветна законска регулатива и меѓународни стандарди кои се прифатени и објавени.

Меѓународните стандарди за финансиско известување претставуваат усвоени сметководствени принципи и правила за сметководствени постапки и политики во претпријатијата од страна на Комитетот за меѓународни сметководствени стандарди. Меѓународните стандарди за финансиско известување се објавени во Правилникот за водење сметководство објавен во Службен весник на РМ бр.159/2009 и 164/2010. Меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни субјекти е објавен во дополнувањето на Правилникот за водење сметководство објавен во Службен весник на Р. Македонија бр.107/2011 и се применува од 01.01.2012 година.

Финансиските извештаи на претпријатијата ги резимираат економските последици од деловните активности кои се многубројни и не е можно

индивидуално да се прикажат на екстерните корисници. (Митровиќ, Милашиновиќ, 2020). Финансиските извештаи претставуваат сумарен преглед на сите промени во бројните сметки кои настануваат како резултат на одредени сметководствени настани. Сетот финансиски извештаи кои ги изготвуваат претпријатијата се состои од изготвување на: Биланс на состојба, Билансот на успех, Извештај за парични текови, Извештај за промени во капиталот и Белешки кон финансиските извештаи. Финансиските извештаи се изработуваат во пропишана форма со примена на принципите на соодветност и навременост. Изготвувањето на финансиските извештаи без соодветен информациски систем е невозможно посебно во денешни услови кога примената на дигиталните алатки претставува услов за изготвување и трансфер односно доставување на истите до соодветни корисници. Процесот на дигитална трансформација ги олеснува деловните активности кои ги извршуваат претпријатијата при што се овозможува подобрување на услугите кои ги извршуваат државните институции.

## МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО

Методологијата на истражувањето во рамки на овој труд е насочена кон реализирање на целите на истражувањето и се состои од: истражување и анализа на процесот на изготвување на финансиски извештаи и истражување и анализа на процесот на доставување на финансиски извештаи до корисниците на информации односно државни институции во Република С.Македонија, конкретно Централниот регистар на Р.С.Македонија.

Со примена на методите на анализа и синтеза, спроведено е сеопфатно истражување на процесот на изготвување на финансисите извештаи и достава на истите во дигитална форма. За спроведување на истражувањето и согледување на специфичните карактеристики како и промените во доставувањето на финансиските извештаи применет е методот на компарација. Доставувањето на финансиските извештаи го вршат лица-овластени сметководители кои исполнуваат одредени услови. Преку теоретско-дескриптивен приказ на сознанијата добиени од спроведеното истражување се потврдува основната хипотеза дека процесот на финансиско известување е условен електронски процес кој се спроведува во пропишана процедура.

## АНАЛИЗА И РЕЗУЛТАТИ

Сите видови субјекти вклучително и буџетските организации и корисници на средствата од буџетот имаат обврска да го водат

сметководството во согласност со законската регулатива (Магдинчева-Шопова, Стојановска-Стефанова, 2023). Евидентирањето на промените кои настануваат како резултат на одредени сметководствени настани во деловните книги врз основа на сметководствена документација, обработката на податоците, признавањето на приходите и расходите, проценувањето на билансните позиции, ревалоризацијата, финансиските извештаи, доставувањето и финансиските извештаи и други прашања во врска со сметководството, е регулирано со Закон за вршење на сметководствени работи (Службен весник на Република Македонија, бр. 95/12, 188/13, 27/14, 154/15, 192/15, 23/16 и 190/16). Ниту еден деловен субјект без разлика на видот на дејноста која ја извршува и големината, нема да може да опстане доколку не располага со релевантни сметководствени информации. Квалитетни сметководствени информации се креираат преку современ сметководствен информациски систем со примена на современи дигитализирани алатки, компјутерска технологија и соодветни софтверски програми. Во согласност со важечката законска регулатива, сите видови деловни субјекти имаат обврска да водат сметководство и билансните шеми или финансиските извештаи да ги достават до Регистарот за годишни сметки кој се води при Централниот Регистар на Р.С.Македонија. Поднесувањето на билансните шеми односно финансиски извештаи или годишна сметка се врши електронски, преку системите на ЦРРСМ. Подносител на финансиски извештаи за конкретен деловен субјект може да биде управителот на деловниот субјект или овластен сметководител/сметководител кој е официјално пријавен како овластен сметководител/сметководител на конкретниот делове субјект. Предуслов за електронско доставување на финансиските извештаи е инсталрирана екстензија за дигитално потпишување на XML документи како и валиден дигитален сертификат. Приказ на начините и интернет прелистувачи за поднесување на финансиски извештаи за сите видови деловни субјекти во Република С.Македонија е даден во табела1.

*Табела 1. Приказ на начините и интернет прелистувачи за поднесување на финансиски извештаи за сите видови деловни субјекти во Република С.Македонија*

Вид на субјект (според големина)	Приказ на интернет прелистувачи за поднесување на финансиски извештаи	Начин за поднесување на финансиски извештаи
Мали деловни субјекти	Google Chrome, минимум верзија 29 или понова • Opera, минимум верзија 16 или понова • Mozilla, минимум верзија 52 или понова • Microsoft Edge	Имаат обврска финансиските извештаи да ги поднесуваат електронски но имаат можност за поднесување и во хартиена форма.
Средни и големи деловни субјекти	Google Chrome, минимум верзија 29 или понова • Opera, минимум верзија 16 или понова • Mozilla, минимум верзија 52 или понова • Microsoft Edge	Имаат обврска финансиските извештаи да ги поднесуваат само електронски (немаат можност за поднесување во хартија).

*Извор: сопствено истражување*

## ЗАКЛУЧОК

Процесот на дигитализација овозможува висок степен на флексибилност во работата и зголемување на брзината на пренос на податоците што придонесува за точна, брза и навремена изработка на финансиските извештаи кај сите видови деловни субјекти. Сметководствениот информационен систем, пак од своја страна со точни, благовремени и квалитетни информации, во голема мера, овозможува успешно управување и раководење со деловниот свет (Turk, 1971).

Користењето на придобивките од дигитализацијата е заложба на сите деловни субјекти и државни институции како регулатори на бизнис работењето. Воведувањето на дигитализацијата и електронска форма на финансиско известување ги олеснува деловните активности и забрзува процесите на деловно одлучување.

Од извршената анализа на начините и постапката за финансиско известување се констатира дека средните и големите деловни субјекти ги поднесуваат финансиските белешки односно финансиски извештаи за изминатата 2023-та година исклучиво во електронска форма за разлика од малите деловни субјекти кои може да ги поднесат и во хартиена форма. Во однос на потребните предуслови и субјекти кои може да бидат подносители на финансиски извештаи и билансните шеми од годишната сметка односно да вршат финансиско известување, се констатира дека подносители може да бидат управителот на деловен

субјект или овластениот сметководител/сметководител кој е пријавен кај конкретниот деловен субјект. Во согласност со законската регулатива на Република С. Македонија, деловните субјекти имаат обврска да ги потполнат и достават билансните шеми до Регистарот за годишни сметки при Централниот Регистар, преку системите на Централниот регистар. Од извршената анализа на можните дигитални канали за финансиско известување, може да се констатира дека доставата е овозможена преку користење на повеќе прелистувачи.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Колева, Б. (2021). Сметководствени информациони системи, Универзитет Гоце Делчев, Штип.
2. American Accounting Association. (1966). A Statement of Basic Accounting Theory, Evanston III.
3. Horngren, T. C., Gari, L. S. & John, A. E. (2002). *Basics of Financial Accounting*. Person Education Inc.
4. Magdinceva Sopova, M. & Stojanovska-Stefanova, A. (2023). *Политики и легислативна рамка на македонското буџетско сметководство*. Conference Proceedings Accounting and audit in theory and practice, 5 (5). 211 - 218.
5. Porton, A. G. & Norton, L. C. (1995). *Financial Accounting, The impact on decision Makers*, The Dryden Press, Harcourt Brace College Publishers.
6. Turk, I. (1973). *Račinovodstvo troškova*. Informator, Zagreb.
7. Закон за вршење на сметководствени работи-пречистен текст, неофицијална верзија - (Службен весник на Република Македонија бр. 95/12, 188/13, 27/14, 154/15, 192/15, 23/16 и 190/16).
8. Магдинчева-Шопова М. (2024). Финансиско сметководство, Универзитет Гоце Делчев, Штип.
9. Митровиќ, А., Милашиновиќ, М. (2020). Specifics of Financial Reporting of Hotel Companies in The Republic of Serbia, Scientific Conference “Accounting and audit in Theory and practice” Conference Proceedings, Banja Luka.
10. Правилникот за водење сметководство објавен во Службен весник на РМ бр.159/2009 и 164/2010.
11. Томовски С. (1996). Основи на сметководство. Сојуз на сметководители, финансиери, ревизори, Скопје.

